


# Гарнитура TBI одвртки во SOS влошка за алат

964/9DSOS



## Profiles







## Product features

- Димензија на влошката : 188x364x30mm
- Компатибилни со фиоките на Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus и Hercules (предните фиоки)

## Гарнитурата вклучува:

- 4 TBI одвртвачи со TX профил ( артикл 621 TBI ) димензија TX 6, TX 7, TX 8, TX 9
- 2 TBI одвртвач крстач PH ( артикл 615TBI ) димензија PH 1x80, PH 2x100
- 2 TBI одвртвач со двоен крстач PZ ( артикл 625TBI ) димензија PZ 1x80, PZ 2x100



Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура TBI одвртки во SOS влошка за алат	621561	964/9DSOS	-	8
Одвртка со TX профил TBI изведба		621TBI	TX 6, TX 7, TX 8, TX 9	4
Одвртка крстач (PH) TBI изведба		615TBI	PH 1x80, PH 2x100	2
Одвртка кратка со двоен крстач (PZ)облик TBI изведба		625TBI	PZ 1x80, PZ 2x100	2
SOS влошка за 964/9DSOS		vI964/9DSOS	188x364x30	1

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.